



## ВТОР ЖИВОТ ЗА "БУЧИМ"

Во рудникот за бакар "Бучим" кај Радовиш се вршат последните подготовки за свечено пуштање во работа, за што ќе бидат ангажирани 280 рудари и стручен кадар од рудникот, предводени од генералниот директор Василиј Барутскиј и неговиот заменик Николајчо Николов.

"Сега можеме да кажеме дека завршивме голема работа и дека 'Бучим' наскоро повторно ќе биде во одлична состојба, а воедно ќе е и значаен капацитет кој на Македонија ќе ѝ ги носи толку потребните девизи. Планиравме рудникот да влезе во редовно производство на 2 април, но поради доцнењето во испораката на резервните делови, тој рок ќе биде пролонгиран за неколку дена", истакна Николов.

## КРЕДИТ ОД СВЕТСКА БАНКА ЗА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ?

Преговорите со Светска банка за добивање кредит во висина од 15 милиони евра наменети за трансформација на "Македонски железници", најверојатно ќе се одржат на 18 април. На разговорите, претставниците од Министерството за транспорт и врски ќе треба да ја информираат Светска банка за сè што е сторено во рамките на процесот за трансформација на МЖ. Дали Светска банка ќе ни го одобри кредитот ќе зависи од впечатокот кој ќе го остават претставниците на Министерството. Доколку се одобри кредитот, тој ќе се искористи за неколку намени: за преквалификација на отпуштените вработени од МЖ, за обнова на старите вагони, како и за набавка на нови пред да се приватизира јавното претпријатие.



## ДОГОВОР МЕЃУ ДАСТО И НЕРА



Фирмата ДАСТО СЕНТЕЛ со седиште во Босна и Херцеговина доби дозвола за работа како национален мрежен оператор во оваа земја за работа во сите сегменти во телекомуникациите. Поврзувањето во овие системи е безжично, за тоа се потребни соодветна опрема и уреди, кои фирмата ДАСТО од Скопје ги набави од реномираната норвешка фирма НЕРА. Во реализација на соработката и договорот помогна норвешката Влада преку нејзиниот Гарантен институт за поддршка на кредитирање на извозот. Договорот за соработка го потпишаа генералниот директор и сопственик на ДАСТО, Стојан Давчев, и потпретседателот на фирмата НЕРА, Торе Тхуен.

## ШЕЕСЕТГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

По повод 60 - годишнината од формирањето, Црвениот крст на Република Македонија одржа свечена академија и седница во Домот на АРМ.

"Благородноста на идејата на Анри Динан, основачот на Црвениот крст, е знак за препознавање на хуманите луѓе во цел свет. Денес кога нашата организација одбележува 60-годишен јубилеј, таа е на сите светски широчини и должини, за да покажеме дека земјата е мала, но му припаѓа на целото човештво. Седумте принципи на нашето организирање влегоа и во Повелбата на Обединетите нации. Гордост е да се биде дел од организацијата, која е носител на благородни стремежи", истакна м-р Јован Дамјановски, претседател на Црвениот крст на Македонија.



## КРАЛСКА БЛАГОДАРНОСТ ДО ИСТОРИЧАРОТ ДОНСКИ



На адресата на македонскиот историчар и наш долгогодишен соработник господинот Александар Донски пристигна писмо од Бакинџемската палата од Лондон. Во него британската кралица Елизабета Втора ја искажува благодарноста кон Донски за неговата книга, посветена на нејзината роднинска врска со македонскиот средновековен цар Самуил. Во краткото писмо од кралицата, Донски е известен дека таа ја примила книгата и искажала почит кон вакиот гест. Книгата "Роднинските врски на македонскиот цар Самуил со британската кралица Елизабета Втора" е објавена на почетокот од годинава на англиски јазик во издание на литературното друштво "Григор Прличев".